

1.	Наставен предмет	ХИДРАУЛИЧНИ ВОЛУМЕНСКИ МАШИНИ	
2.	Шифра	ЗМ32ХА15	
3.	Студиска програма	ХА	
4.	Семестар (изборност)	летен (Х)	
5.	Цели на предмет	Запознавање со: основни поими; работни параметри и карактеристики на хвм; основни конструкции на поедини видови пумпи и хидромотори; регулација на хвм; хидростатски преносници - принципиелни шеми; експлоатација и одржување на хвм.	
6.	Осспособен за (компетенции)	препознавање, примена и експлоатација на хидрауличните волуменски машини и преноси на мокност; делумно проектирање и изведба на поедини конструкции хвм и хидростатски преноси.	
7.	Услов за запишување на предметот	1. Хидромеханика – положен 2. Компоненти во автоматиката – положен	
8.	Основна литература (до 3 наслови)	1. Ношпал, А.: <i>Хидраулични волуменски машини</i> , издание МФ, Скопје. 2. Костиќ, З.: <i>Хидраулични машини и уреди</i> , издание МФ, Скопје 3. Башта, Т.М.: "Обемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем", "Машиностроение", Москва.	
9.	Број на кредити:	5	
10.	Вкупен расположив фонд на време	5 ECTS x 30 саати = 150 саати	
11.	Распределба на расположивото време	30 + 10 + 18 + 74 + 6 + 12 = 150 саати	
	11.1. ПТН - Теоретска настава	30 саати	
	11.2. ЛВ - Лабораториски вежби	10 саати	
	11.3. АВ - Аудиторни вежби, консултации, видео проекции, стручни часописи, интернет.	18 саати	
	11.4. СУ - Самостојно учење, подготовка на материјал од 300 страници за тестови,	74 саати	
	11.5. ТПЗ - Проверка на знаење со 2 теста (2x3 саати) Секој студент самостојно го решава тестот од: до 5 прашања и до 2 задачи	6 саати	
	11.6. СЗ - Самостојна работа на задачи, домашни работи и елaborати од лабораториски вежби (6 елaborати x 2 саати).	12 саати	
12.	Оценување	10 + 70 + 20 = 100 бода	
	12.1. Активност на предавања и вежби до 10 бода	10 бода	
	12.2. 2 теста (35 бода по тест)	70 бода	
	12.3. Самостојно изработени 6 елaborати од задачи и домашни работи	20 бода	
	Студентот мора да освои најмалку по 30% од предвидените бодови на секој од тестовите.		Оценки:
			од 50 до 60 бода 6 (шест)
			од 61 до 70 бода 7 (седум)
			од 71 до 80 бода 8 (осум)
			од 81 до 90 бода 9 (девет)
			над 90 бода 10 (десет)
13.	Услов за потпис и формален испит	реализирани активности 11.2. и 11.6.	

не де ла	Предавања - теоретска настава		Лабораториски вежби		Аудиторни вежби	
	саат и	тема	саат и	тема	саат и	тема
I.	2	Основни поими и дефиниции. Карактеристики на ХВМ. Принципи на действие на хидрауличните волуменски преноси. Симболи за графичко означување. Принципелни шеми. Работни флуиди.	2	Запознавање со поедини конструкции на хидраулични волуменски машини и хидростатски преноси		
II.	3	Пумпи со едноставни конструкции и напор - шематски приказ и основни поими; вакуметрика висина на всисување; кинематски и хидраулични големини на едноцилиндрична пумпа; инерцијални загуби; напор на пумпата; индикаторски дијаграм.			2	Примери од <i>Механика на флуиди</i> за хидростатски преноси. Определување на хидростатски големини и хидраулични загуби.
III.	2	Работни параметри на ХВМ - основни поими; работен волумен и пресметковен проток; специфичен волумен и регулационент параметар; волуменски загуби и коефициент на корисно действие во пумпа и хидромотор; моќност и вртежен момент.			2	Примери за определување на хидраулични загуби во конкретни инсталации. Решавање задачи за определување напор на пумпи и пумпни инсталации. Примери за пресметка на моќност во ХВМ.
IV.	2	Работни параметри на ХВМ - механички загуби и коефициент на корисно действие кај ХВМ; сумарни загуби на моќноста и карактеристики на ХВМ.			2	Решавање задачи за определување напор на пумпи и пумпни инсталации. Примери за пресметка на моќност во ХВМ.
V.	2	Радијално-клипни хвм - принципи на функционирање ; проток и негова регулација; хидраулични и кинематски големини; сили од притисок и вртежен момент; развод на течност;	2	Запознавање со современи конструкции волуменски пумпи и хидромотори.		
VI.	2	Радијално-клипни хвм - пумпи со вентилски развод; конструкции со повеќекратно действие. Аксијално-клипни хвм - карактеристики и принципи на работа; проток и негова регулација; хидраулични, кинематички и динамички големини;			2	Примери за определување на основните параметри на хвм.
VII.	2	Аксијално-клипни машини - особености на пумпа со наклонет диск; торзионен момент; развод на работна течност (основни пресметка разводниот подсклоп);	1	Запознавање со современи конструкции волуменски пумпи и хидромотори.	1	Подготовка за прв тест
VIII.	2	Ротациони крилни машини - принципи на действие; видови конструкци; проток и негова нерамномерност;			3	<i>Прв тест на материјалот од теоретската настава од I до VII недела</i>
IX.	2	Ротациони крилни машини - пумпи и хидромотори со двојкратно действие; хидромотори и торзионен момент. Запчести и завојни машини - принципи на действие;	1	Запознавање со конструкција на хидраулични волуменски машини и преноси.	1	Користење на материјали и каталоги од Internet.
X.	2	Запчести и завојни машини - проток и негова нерамномерност; волуменски загуби; влијание на центрифугалните сили; оптоварување на лежиштата;			2	Примери за пресметка на основните параметри кај хвм. Подготовки за II тест.
XI.	2	Запчести и завојни машини - разни видови конструкци; вртежен момент; завојни пумпи - основни принципи и пресметки.			2	Определување на карактеристики на пумпа и хидромотор. Користење на материјали и каталоги од Internet
XII.	2	Хидраулични волуменски преноси - основни поими и функционални шеми; регулирање на аголната брзина; влијание на коефициентот на корисно действие;	2	Мерења на основни големини на лабораториска постројка на хидростатски пренос.		
XIII.	2	ХВ преноси - преносници со константна брзина; хидромеханички и хидродиференцијален преносник; Електро-хидрауличко далечинско управување.			2	Решавање задачи од хидростатски пренос и преносници на моќност. Користење на материјали и каталоги од Internet.
XIV.	2	Експлоатација и одржување на ХВМ - испитување на карактеристиките на ХВМ; основи за одржување на ХВМ.	1	Примери за одржување на хидростатски пренос.	1	Решавање задачи од хидростатски пренос и преносници на моќност.
XV.	2	Регулација на ХВМ - Принципелни шеми; регулација со рачен, механички и хидрауличен погон; регулатори на притисок, проток и моќност.	1	Пример на регулација на лабораториска постројка на хидростатски пренос	1	Решавање задачи од хидростатски пренос и преносници на моќност.
XVI.						
XVII.						
XVIII.					3	<i>Втор тест на материјалот од теоретската настава од XI до XV недела</i>
XIX.						
XX.						
	30		10		18	